

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 06

Год. XV

09 април 2012 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

вонредна седница

Совет на општина Василево

1. **ОДЛУКА** за приоритети за рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во општина Василево за средства од фондот на Светска банка02
2. **ОДЛУКА** за финансиско учество на општина Василево во реализација на Програмата “Форуми во заедницата”02

Комисија за национално конкурентно наддавање во Општина Василево

3. **ЈАВЕН ПОВИК** за Проект за Подобрување на општинските услуги - МСИП кредит бр. 7699 - МК MSIP - NCB-013-12.....03

Градоначалник на општина Василево

4. **РЕШЕНИЕ** за формирање на комисија на национално конкурентно наддавање во Општина Василево.....04
5. **РЕШЕНИЕ** бр. 20/2012г за потреба од јавна набавка.....04
6. **РЕШЕНИЕ** бр. 21/2012г за потреба од јавна набавка.....05
7. **РЕШЕНИЕ** бр. 22/2012г за потреба од јавна набавка.....06
8. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.05-516/2 од 05.04.2012.....06
9. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.05-507/2 од 05.04.2012.....07

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за приоритети за рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во општина Василево за средства од фондот на Светска банка,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 07.04.2012 година

Бр.08-720/2
09.04.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 07.04.2012 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за приоритети за рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во општина Василево за средства од фондот на Светска банка

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево го утврдува приоритетот за рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во општина Василево за средствата од фондот на Светската банка.

Член 2

Како приоритетни локални патни мрежи се утврдуваат следните локални патишта:

1. Добрашинци - Висока Маала;

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.07-720/1
09.04.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за финансиско учество на општина Василево во реализација на Програмата „Форуми во заедницата“,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 07.04.2012 година

Бр. 08-721/2
09.04.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.4/03, 6/08 и 9/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 07.04.2012 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за финансиско учество на општина Василево во реализација на Програмата „Форуми во заедницата“

Член 1

Со оваа Одлука општина Василево ќе учествува во заедничкиот проект за реализација на проектите „Меѓуопштински форум“ заедно со

Општина Босилово како рамноправен партнер со сума во износ од 1.700.000,00 денари.

Член 2

Општина Василево ќе обезбеди финансиски средства за покривање на трошоците поврзани со форумските сесии односно учество во процесот (освежување за учесниците, надоместоци за оперативната група, трошоци за односи со јавноста, превод (доколку е потребно), простории за одржување на форумите, превоз и сл.).

Член 3

Финанасиското учество општина Василево ќе го обезбеди со средствата од Буџетот на општината од конкретни буџетски линии односно преку Програмите за капитални инвестиции.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот ден) од денот на објавување во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.07-721/1
09.04.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

**Јавен повик за
Проект за Подобрување на Општинските Услуги -
МСИП
Кредит Бр. 7699-МК
MSIP-NCB-013-12**

1.Овој Повик за Понуди ја следи општата објава за набавки за овој проект објавена во изданието на УН Девелопмент Бусинес со бр. 767 од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 06 Јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби Кредит од Меѓународната банка за обнова и развој за Проектот за подобрување на општински услугите и има намера дел од добиените средства од овој Кредит да ги искористи за договори за набавка на градежни работи.

3. Општина Василево ги повикува подобните и квалификуваните понудувачи да дадат запечатени понуди за изградба на водоснабдителна мрежа во с.Чанаклија –општина Василево.

Периодот за испорака/извршување на работите е 12 (дванаесет) месеци.

4. Процесот на поднесување понуди ќе се спроведе преку процедури за државно јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од мај 2004 година и ревидирано во октомври 2006 година и мај 2010 година, и е отворен за сите понудувачи од квалификуваните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30

Општина Василево

Адреса: Селов Василево бб.

Поштенски фах: 2411

Тел:/факс 034 353 007

Електронскапошта: opstina_vasilevo@yahoo.co.uk

Република Македонија

1. Потребните квалификации вклучуваат:

Финансиска ситуација: Потребниот просечен годишен финансиски износ на градежни работи во последните три години не треба да биде помалку од: 75.000.000,00 МКД. Минималниот износ на тековни средства и/или кредитни средства намалени за тековните договорни обврски на најповолниот понудувач ќе биде не помалку од 8.500.000,00 МКД .

Општо искуство: Искуство по договори во улога на изведувач, подизведувач или менаџер - изведувач за најмалку пет години.

Посебно Искуство: Успешно искуство во градежни работи и најмалку 3(три) успешно завршен договор во последните 3 (три) години на слични работи во градежништвото.

Максималниот процент за подизведување е: 30%. Повеќе детали за бараните квалификација се дадени во Тендерската документација.

7.Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3.000,00 МКД денари. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

Име на крајниот корисник: Трезорска сметка
Банка депонент: Народна банка на Република Македонија

Број на Трезорска Сметка: 10000000063095

Буџетска корисничка сметка: 709014080063014

Приходно konto: 724125, начин 00

Цел на дознака: за тендерска документација

Тендерската документација ќе биде доставена по пошта или може да се добие директно од Општина Василево.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00 часот, на 30/4/2012. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат да присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00 часот, на 30/4/2012.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 750.000,00 МКД.

10. Адресата спомената погоре е:

Општина Василево
Адреса: с. Василево бб
Поштенски фах: 2411
Република Македонија

Бр.08-667/2
29.03.2012
Василево

Општина Василево
Комисија за национално надавање
во Општина Василево

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10) и договорот под заем бр.МСИП/16 2011, кредит бр.7699-МК - МСИП-НЦБ-013-12, со архивски број на општина Василево бр.03-6104/1 од 27.12.2011 година склучен помеѓу општина Василево и министерството за финансии на Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ
за формирање на комисија за национално
конкурентно надавање
во општина Василево

Член 1

Со оваа Решение се формира комисија за национално конкурентно надавање во општина Василево по проектот за подобрување на општинските услуги - Република Македонија под проект изградба на водоводна мрежа во село Чанаклија - општина Василево кредит бр.7699-МК - МСИП-НЦБ-013-12.

Член 2

Национално конкурентно надавање се спровува според правилата на Светската банка за обнова и развој.

Член 3

Процентата вредност на проектот е 20.000.000,00 денари без ДДВ.

Член 4

Критериум за избор на понудувач е понуда со најниска цена:

- Најниска цена 100 поени

Член 5

Комисија за националното конкурентно надавање во општина Василево по проектот за подобрување на општинските услуги - Република Македонија под проект изградба на водоводна мрежа во село Чанаклија - општина Василево кредит бр.7699-МК - МСИП-НЦБ-013-12 составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев - претседател;
За членови и нивни заменици се именуваат:
- Каролина Додевска - член;
- Славе Андонов - член;

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-667/1
29.03.2012
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Општина Василево

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.20/2012
за потреба од јавна набавка**

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка - услуга - изработка и печатење на карта - план на општина Василево.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди без објавување оглас, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 180.000,00 денари без ДДВ и не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Најниска цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев - претседател;
- Убавка Стојчева - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Каролина Додевска - член;
- Никола Витларов - зам.член;
- Славе Андонов -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр. 08-652/1
28.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10 и 53/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06и 09/10), Градоначалникот на Општина Василево донесе

**РЕШЕНИЕ бр.21 /2012
за потреба од јавна набавка**

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потребата од јавна набавка за изградба на пешачки патеки за пристап до основното училиште во с.Ангелци

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас на веб страната на Бирото за јавни набавки,во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10,53/11 и 185/11).

Член 3

Оваа набавка не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година на општината и проценетата вредност на набавката е 2 000.000,00 денари..

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач ќе биде:

- најниска цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавка ќе ја спроведе Комисијата за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена,претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев- претседател;
- Убавка Стојчева- зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

-Славе Андонов- член;
 -Тони Ристов-зам.член;
 -Каролина Додевска-член;
 -Боби Величковски-зам.член;

Член 7

Оваа Решение стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр. 08-678/1
 02.04.2012 г
 Василево

Општина Василево
 Градоначалник
 Ванчо Стојанов с.р

* * *

Врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10 и 53/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06и 09/10), Градоначалникот на Општина Василево донесе

**РЕШЕНИЕ бр.22 /2012
 за потреба од јавна набавка**

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потребата од јавна набавка за изградба на Армирано бетонски мост на сушевски порој во с.Сушево.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас на веб страната на Бирото за јавни набавки, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10,53/11 и 185/11).

Член 3

Оваа набавка е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година на општината и проценетата вредност на набавката е 919.310,00 денари.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач ќе биде:

- најниска цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавка ќе ја спроведе Комисијата за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

-Ацо Митев- претседател;
 -Убавка Стојчева- зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

-Славе Андонов- член;
 -Тони Ристов-зам.член;
 -Каролина Додевска-член;
 -Боби Величковски-зам.член;

Член 7

Оваа Решение стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр. 08-697/1
 05.04.2012 г
 Василево

Општина Василево
 Градоначалник
 Ванчо Стојанов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник“ бр. 13/2009 година) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 516/1 од 06.03.2012 година поднесено од Изиров Ѓелал од с. Василево бр. 147.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 2000 денари

Член 3

Финансиските средства ќе се исплатат на сметката на Изиров Алијаша (син на Изиров Ѓелал) :280102102512212 и ЕМБГ 0808978460035.

Член 4

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр. 05-516/2
05.04.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник“ бр. 13/2009 година) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 507/1 од 05.03.2012 година поднесено од Исинов Амет од с.Василево.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

Член 3

Финансиските средства ќе се исплатат на сметката на Исинов Ерџан (жена на Исинов Амет): 210501583207180

Член 4

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-507/2
05.04.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

